

ОТПОРНОСТ НА НЕКОИ НОВОСОЗДАДЕНИ ПЕРСПЕКТИВНИ ЛИНИИ ОД ТИПОТ ЈАКА НА ОБИЧНИОТ МОЗАИК ВИРУС (TMV)

Мирослав Димитриески, Гордана Мицеска, Петре Ташкоски,
Билјана Гвероска

Научен институт за тутун - Прилеп

ВОВЕД

Тутунскиот мозаик вирус е најраширената вирусна болест на тутунот во светот, која често се среќава и во тутунопроизводните реони во нашата Република. Кај одделни тутунски насади (Мицковски, 1984) можат да бидат заразени од 50-90% од растенијата, а во нашите реони е констатирано намалување на приносот за 11-48% и во голема мера влошување на квалитетот на тутунот.

Уште поголема е опасноста кога се знае дека не постојат средства за спречување на оваа болест. Проблемот може да се реши исклучиво со создавање и воведување на отпорни сорти тутун во масовото производство. Оттука, решавањето на овој сложен проблем бара неопходни заеднички ангажмани на научни наборници од областа на генетиката, селекцијата и фитопатологијата на тутунт. Согледувајќи ја опасноста од TMV за тутунот, како и причините големи економски штети во некои земји, поголем број автори работеле на создавање на отпорни сорти тутун на оваа болест. Во поранешниот Советски Сојуз и Р. Бугарија селекционирањето на отпорни сорти тутун спрема TMV има долгогодишна традиција (Терновски, 1938; 1953; Костов, 1941-43, 44; Манолов, 1979; Кутова et al. 1990; Транчева, 1989, 1995; 2000).

Институтот со посебен ангажман и напори успеал да создаде голем број на сорти од повеќе типови тутун. Меѓутоа, до денес во нашата Република не е работено на проучување на отпорноста спрема TMV вирусот на различните сорти и линии тутун.

Така само за некои сорти (П10-3/2, П12-2/1 и др.) во литературата е спомнато дека се толарантни на овој вирус.

Имајќи ја во предвид големата важност на ориенталските тутуни во извозот на тутун во нашата земја, а истовремено согледувајќи ја тенденцијата на почестата појава и зголемениот интензитет на напади од TMV вирусот, во текот на 1997-2000 год. за прв пат од наша страна е изготвен и реализиран проект за создавање на отпорни ориенталски сорти тутун на обичниот мозаик вирус, финансиран од Министерството за образование и наука. Така, беа создадени поголем број на отпорни ориенталски линии и сорти тутун спрема TMV вирусот. Однив, се определивме за 4 консолидирани линии од типот јака, заедно со уште две наши новосоздадени линии и стандардот Јака 125/3, да бидат предмет на нашите испитувања, чија цел е проучување на отпорноста спрема обичниот мозаик вирус.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Испитувањата се извршени во текот на 2005 година на Опитното поле на ЈНУ Институт за тутун- Прилеп во полски услови. Предмет на истражувањата се 6 новосоздадени линии тутун: Басма МТ/1, Басма МБ123-82/1, Јака Б 140-38/2, Јака 123/7, Јака 65-82/1 и Јк.л. 301/23, како и стандардорт

Јака 125/3. Новосоздадените линии се консолидирани во однос на висината на растенијата, бројот, формата и големината на листовите и вегетациониот период. Опитот беше поставен во 4 повторувања по методот на Рандомизирани блокови. Во текот на вегетацијата на тутунот се направени две оцену-

* Трудот е изнесен на I Конгрес за заштита на растенијата во 2005 година

вања за појавата и раширеноста на болеста кај врвните листови и на филизите. првото оценување е направено на 7.09.2005 год., а второто на 22.09.2005 год. Интензитетот на болеста е одреден врз основа на вкупниот број на набљудувани растенија и инфицираните растенија со TMV изразен во проценти.

Спрема појавата на симптомите на болеста кај тутунските растенија и процентот на инфицираност, односно интензитетот на зараза, сите испитувани сорти се класирани во две групи: отпорни, без појава на симптоми на болестаи осетливи каде има видливи знаци на присуство на болеста (Sutić, 1982).

Од 6 новосоздадени линии 4 се сконсолидирани во однос на својата отпорнос на

TMB вирусот. Генот за својството отпорност на TMV е пренесен по пат на генеративна внатервидива хибридирација помеѓу странски отпорни и наши неотпорни сорти тутун при создавањето на овие линии.

За инокулација се користеше инфективен сок од мозаични тутунски листови, а заразувањето беше извршено по методот на Терновски, 1965, цитирано по Транчева, 1995. Сокот од заразените тутунски листови се загрева во водена бања на 80°C, 12 минути, при што се инактивираат сите можни примеси од другите вируси како краставичниот вирус (CMV) и компирираат Y вирус (PVY).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Резултатите добиени од изведените испитувања на сортите и линиите од типот јака во однос на отпорноста спрема обичниот мозаик вирус (Табела 1) покажуваат дека од проучуваните 7 сорти и линии тутун 4 се отпорни спрема TMV вирусот. Тоа се новосоздадените линии: Басма МБ 123-82/1, Јака 123/7, Јака 65-82/1 и Јк.л.301/23. При извршените две оценувања за појавата и раширеноста на болеста кај врвните листови и филизите во текот на вегетацијата на тутунот во полски услови кај овие линии нема никаква појава на симптоми на TMV вирусот како кај берените, така и кај неберените растенија.

Од извршените компаративни испитувања можеме да констатираме дека четириот новосоздадени линии, поради отпорноста на TMV вирусот и добрите производно квалитетни својства се голем успех во селекцијата на тутунот во Институтот за тутун - Прилеп. Овие перспективни линии како идни сорти ќе претставуваат склонида алтернативна основа за елиминирање на

штетите кои ги причинува обичниот мозаик вирус во тутунопроизводните реони и микрореони на типот јака.

Останатите две испитувани линии Басма МТ/1 и Јака 140-38/2, како и стандардот ЈВ 125/3 се оценети како осетливи на TMV вирусот. Тие во двете оценувања покажуваат видливи знаци на појава на симптоми на вирусот TMV, како кај берените така и кај неберените растенија, со тоа што, кај нив постои разлика во однос на интензитетот на болеста. Така, со најмал процент на инфицираност (24,56%) од вкупниот број на набљудувани берени растенија се одликува линијата Јака 140-38/2, а со најголем (72,11%) стандардната сорта Јв 125/3. Кај берените растенија од овие осетливи сорти интензитетот нанападот е мошне поголем во однос на неберените. Тоа ја потврдува големата инфективност на вирусот и големата можност за негово пренесување на вирусот по механички пат, како што е констатирано од голем број на автори.

ЗАКЛУЧОЦИ

Од извршените проучувања и добиените резултати можеме да го констатираме следново:

- Од испитуваните 7 сорти и линии тутун од типот јака, четири линии покажуваат целосна отпорност на TMV во полски услови.

- За тутунопроизводните реони од типот јака се создадени 4 линии отпорни на

TMV: Басма МБ 123-82/1, Јака 123/7, Јка 65-82/1 и ЈК.л. 301 /23, кои како перспективни сорти ќе можат да се вклучат во масовото производство.

- Утврдените резултати кај овие линии во однос на отпорноста со TMV ни даваат за право да ги препорачаме истите како извор на отпорност во селекцијата на тутунот.

Табела 1. Отпорност на сортите од типот јака спрема TMV
Table 1. Resistance of the yaka tobacco varieties to TMV

| СОРТИ Variety | Варијант Variant | I оценување I estimation | | | | II оценување II estimation | | | |
|---|----------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | | Вкупно набљудувани растенија Total number of observed plants | Вкупно заразени растенија Total number of infested plants | Интензитет на зараза Intensity of attack % | Реакција на растенијата спрема TMV Response to TMV | Вкупно заразени растенија Total number of infested plants | Интензитет на зараза Intensity of attack % | Реакција на растенијата спрема TMV Response to TMV | |
| JB 125/3 Jv 125/3 | берени harvested | 104 | 57 | 54,80 | + | 104 | 75 | 72,11 | + |
| | неберени unharvested | 125 | 4 | 3,20 | + | 125 | 6 | 4,80 | + |
| Басма МТ/1 Basma MT/1 | берени harvested | 149 | 60 | 40,26 | + | 149 | 89 | 59,73 | + |
| | неberени unharvested | 146 | 2 | 1,36 | + | 146 | 8 | 5,47 | + |
| Басма МБ 123-82/1 Basma MB 123-82/1 | берени harvested | 145 | 0 | 0,00 | - | 145 | 0 | 0,00 | - |
| | неberени unharvested | 141 | 0 | 0,00 | - | 141 | 0 | 0,00 | - |
| Јака Б 140-38/2 Jaka B 140-38/2 | берени harvested | 114 | 22 | 19,29 | + | 114 | 28 | 24,56 | + |
| | неberени unharvested | 126 | 0 | 0,00 | - | 126 | 1 | 0,00 | + |
| Јака 123/7 Jaka 123/7 | берени harvested | 148 | 0 | 0,00 | - | 148 | 0 | 0,00 | - |
| | неberени unharvested | 148 | 0 | 0,00 | - | 148 | 0 | 0,00 | - |
| Јака 65-81/1 Jaka 65-81/1 | берени harvested | 141 | 0 | 0,00 | - | 141 | 0 | 0,00 | - |
| | неberени unharvested | 147 | 0 | 0,00 | - | 147 | 0 | 0,00 | - |
| Јака 301/23 Jaka 301/23 | берени harvested | 142 | 0 | 0,00 | - | 142 | 0 | 0,00 | - |
| | неberени unharvested | 140 | 0 | 0,00 | - | 140 | 0 | 0,00 | - |

ЛИТЕРАТУРА

1. Димитриески М., Мицеска Г., и сор. 1997-2000. Создавање на отпорни ориенталски сорти тутун на обичниот мозаик вирус (TMV). Елаборат, Министерство за образование и наука. Скопје.
2. Костов Д., 1941-43. Цитогенетика на рода *Nicotiana*. София.
3. Костов Д., Георгиева Р., 1944. Устойчивост на мазаични вирус. София.
4. Кутова И., Савов Р., 1990. Устойчивост на кандидат- сортове и линии тютюн спримо чернилката и обикновената тютюнева мозайка. София.
5. Манолов А., 1979. Использоване на методите на отпора, вътревидова и междувидовата хибридиција. Докторска дисертација, Пловдив.
6. Мицеска Г., 2001. Морфолошко - физиолошки промени кај тутунот од типот прилеп заразен со Tobacco mosaic virus (TMV), Докторска дисертација ПМФ- Скопје.
7. Мицковски Ј., 1984. Болести на тутунот, Стопански весник, Скопје.
8. Терновский М., 1953. Создавание на имущих сортов табака. Вопросы селекции и семепроизводство табака и махорки. Краснодар, СССР, Vo III: 148.
9. Tranceva R., Stankev G., 1989. The effect of TMV on oriental tobacco yields and quality, Bul. tjutjun, 34-5, 25-7.
10. Транчева Р. 1995. Проучување и создавање на ориенталски сорти линии тутун за севрниот дел на рилско - пиринскиот тутунопроизведен реон, целосно отпорни на обичниот мозаик вирус и црнилката. Тутун/Tobacco, No 1-6, p. 1-67.
11. Транчева Р., 2000. Проучување на отпорноста спрема TMV (Tobacco mosaic virus), пламеницата и црнилката на Бугарски и интродуцирани тутунски сорти, Прилеп. Тутун/Tobacco, Vol. 50 No 7-8, p 123-127.

RESISTANCE OF SOME NEW PERSPECTIVE LINES OF YAKA TOBACCO TO TMV

M. Dimitrieski, G. Miceska, P. Taškoski, B. Gveroska
Scientific Tobacco Institute, Prilep

SUMMARY

Tobacco mosaic virus (TMV) is one of the economically more serious diseases and it is the most widely spread virus diseases on tobacco in the world. Almost no investigation has been made in our country on the resistance of some tobacco lines and cultivars to this virus so far. Having in mind serious losses caused by TMV in tobacco production, field investigations were made during 2005 on the resistance of 6 newly created lines of Yaka tobacco and the standard Yv 125/3. Four of the investigated lines and varieties showed resistance to TMV. They were obtained by generative hybridization between local non-resistant and introduced resistant varieties. The method of Ternovskiy (1965) was used to test the level of resistance. The other two lines and the standard Yv 125/3 showed no resistance to the virus. The new resistant varieties can be used as donors in creation of other TMV resistant varieties and, after their recognition, they can be included in mass tobacco production.

Author's address:
Miroslav Dimitrieski
e-mail: miroslavdimitrieski@yahoo.com.mk
Scientific Tobacco Institute, Prilep
7500 Kicevski pat Prilep
Republic of Macedonia